

**ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ**  
**Health Certificate**  
**За нови за приплод или производство (BPR)**  
**/ For breeding or productive ratites (BPR)**

ЗЕМЈА: /COUNTRY:		Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary certificate to Republic of North Macedonia					
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name  Адреса /Address  Земја /Country Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a		
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority				
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority				
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Земја /Country Тел. /Tel.		I.6.				
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10.
	I.11. Место на потекло /Place of origin  Име /Name Адреса /Address  Име /Name Адреса /Address  Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number  Број на одобрение /Approval number  Број на одобрение /Approval number		I.12.		
	I.13. Место на натовар /Place of loading Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure	Време на поаѓање /Time of departure	
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane <input type="checkbox"/>		Брод /Ship <input type="checkbox"/>	Железнички вагон /Railway wagon <input type="checkbox"/>	I.16. Влезно ВИМ на ГП во РСМ /Entry BIP in RNM		
	Средство за патен сообраќај /Road vehicle <input type="checkbox"/>		Other /Друго <input type="checkbox"/>	I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES			
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code) <b>01.06.39</b>		I.20. Количество /Quantity		
I.21.				I.22. Број на пакувања /Number of packages			
I.23. Пломба /број на контејнерот /Seal/Container number				I.24.			
I.25. Пратките се наменети за : /Commodities certified for:		Расплод /Breeding <input type="checkbox"/>					
I.26.		I.27. За влез или увоз во РСМ / For import or admission into RNM <input type="checkbox"/>					
I.28. Идентификација на стокит : /Identification of the commodities: Видови (Научно име) /Species (Scientific name)		Раса/Категорија /Breed/Category	Систем за идентификација /Identification system	Број за идентификација /Identification number	Количина/Quantity		

ЗЕМЈА: /COUNTRY:		BPR (ноеви за приплод или производство) /BPR (breeding or productive ratites)				
Дел II: Сертификација Part II: Certification	II.	Податоци за здравствената состојба /Health information	II.a. Certificate reference number /Референтен број на сертификатот		II.b.	
	II. 1.	<b>Потврда за здравствената состојба на животните /Animal health attestation</b>				
		Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, потврдувам дека ноевите (*) опишана во овој сертификат /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the ratites (*) described in this certificate:				
	II.1.1.	се во согласност со Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење односно во еквивалентната Директива 2009/158/ЕЗ /meet the provision in the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or Directive 2009/158/EC				
	II.1.2.	биле задржани на /have remained on:				
	(2)(3)или /either	[територијата со код /the territory of code .....]				
	(3)(4)или /or	[дел(ови) /compartment(s) .....]				
		најмалку 3 месеци или од изведувањето доколку се помлади од 3 месеци; кога увозот е извршен во земја, територија, зона или дел, истиот е извршен согласно минималните ветеринарни услови кои одговараат на задолжителните барања во Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење здравство кои се еквивалентни на оние поставени во Директивата 2009/158/ЕЗ и било кои други субсидијарни Одлуки /for at least three months or since hatching where it is less than three months old; where it was imported into the country, territory, zone or compartment of origin, this took place in accordance with veterinary conditions at least as strict as the relevant requirements in the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or of Directive 2009/158/EC and any subsidiary Decisions;				
	II.1.3.	доаѓаат од /come from				
	(2)(3)(4) или /either	[територијата со код /the territory of code .....]				
(3)(4)или /or	[дел(ови) /compartment(s) .....]					
(3)или /either	[(a) е слободна од Њукастелска болест како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which was(were) free from Newcastle disease as defined in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008]					
(3)(4)или /or	[(a) не е слободна од Њукастелска болест како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which was not free from Newcastle disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008;					
	(b) каде е спроведен програмот за пратење на авијарната инфлуенца во согласност со Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /where a surveillance programme for avian influenza according to Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 is carried out					
II.1.4.	доаѓаат од /come from:					
(2)(3)или /either	[територијата со код /the territory of code .....]					
(3)(4)или /or	[дел(ови) /compartment(s) .....]					
(3)или /either	II.1.4.1 која(кои) на денот на издавање на овој сертификат била (ле) слободна (ни) од високо патогена и ниско патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which, at the date of issue of this certificate was (were) free from highly pathogenic and low pathogenic avian influenza as defined Book of Rules(7) or equivalent in Regulation (EC) No 798/2008;					
(3)или /or	II.1.4.1 Која(кои) на денот на издавање на овој сертификат била (ле) слободна (ни) од високо патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулативата (ЕЗ) Бр. 798/2008 ноевите биле чувани во објект: /which, at the date of issue of this certificate was (were) free from highly pathogenic avian influenza as defined in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008; and ratites have been kept in an establishment:					
	(a) во кој во рок од 30 дена пред увозот во Република Северна Македонија немало присуство на ниско патогена авијарна инфлуенца; / within the 30 days prior to import to the Republic of North Macedonia low pathogenic avian influenza has not been present;					
	(b) се наоѓаат во област која не е ставена под официјални ветеринарни ограничувања од надлежниот орган во однос на појавата на ниско патогена инфлуенца и во секој случај околу кој во радиус од 1 км не е забележано присуство на ниско патогена авијарна инфлуенца најмалку 30 дена пред увозот во Република Северна Македонија во секој објект; /located in an area which is not placed under official veterinary restrictions by the competent authority in relation to an outbreak of low pathogenic avian influenza and in any case around which within a 1 km radius low pathogenic avian influenza has not been present within the last 30 days prior to import to the Republic of North Macedonia on any establishment;					
	(c) каде не постои епидемиолошка поврзаност со објект каде има присуство на ниско патогена авијарна инфлуенца во последните 30 дена пред увозот во Република Северна Македонија; /where there has been no epidemiological link to an establishment where low pathogenic avian influenza has been present within the last 30 days prior to import to the Republic of North Macedonia;					
II.1.5	потекнуваат од јато каде не е извршена вакцинација против авијарна инфлуенца; /come from a flock where vaccination against avian influenza has not been carried out;					
II.1.6	доаѓаат од објект(и), дефинирани во точка I.11 од делот I, официјално одобрени во согласност со условите кои се најмалку еднакви на Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентниот Анекс II од Директивата 2009/158/ЕЗ, каде што се чувани до ведењето или најмалку шест недели пред извозот, и /come from establishment(s) defined in Box I.11 of Part I, officially approved in accordance with requirements which are at least equivalent to those laid down in the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or Annex II to Directive 2009/158/EC, where they have been kept since hatching or for at least six weeks immediately prior to export, and					
	(i) чие одобрение не е повлечено или укинато /the approval of which has not been suspended or withdrawn;					
	(ii) кој(и) не е(се) предмет на забрана или ограничување во однос на здравствената состојба на животните /which was (were) not subject to any animal health restriction;					
	(iii) во радиус од 10 км, каде е соодветно вклучувајќи ја и територијата од соседната земја, немало појава на високо патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест најмалку 30 дена; /within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no outbreak of highly pathogenic Avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days;					
II.1.7.	доаѓа од јато кое: /come from a flock which:					
	(a) е прегледано, пред не повеќе од 24 часа пред натовар и не покажало никакви клинички знаци или основано сомневање на некое заболување /has been examined no more than 24 hours before loading and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease;					
(3)или /either	[(b) не биле вакцинирани против Њукастелска болест; /has not been vaccinated against Newcastle disease;]					
(3)или /or	[(b) биле вакцинирани против Њукастелска болест; /has been vaccinated against Newcastle disease;]					
	Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	Име и тип на вирусниот сој на Њукастелска болест (жив или инактивиран) употребен за вакцина(ите)/ name and type (live or inactivated) of ND virus strain used in vaccine(s)	Број на серија/ Batch number	Име и производител на вакцината /Name and manufacturer of vaccine
(6)и/или /and/or	[(c) вакцинирани се со службено одобрена вакцина на /has been vaccinated using officially approved vaccines on					
	Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	Вакцинирани против/Vaccinated against	Број на серија /Batch	Име и тип на службено одобрена вакцина /Name and type of

				number	officially approved vaccir
( <sup>6</sup> ) [II.1.8	доколку потекнуваат од држави во Азија или Африка: /where they come from countries in Asia or Africa:				
( <sup>2</sup> ) или /either	[биле држени во изолација во средина отпорна на крлежи под официјално одобрена програма за контрола на глодари најмалку 21 ден пред извозот /were kept in isolation in tick-proofed surroundings under an officially approved programme for rodent control for at least 21 days prior import ;]				
( <sup>3</sup> ) или /or	[подвргнати биле на третман со кој се обезбедува дека крлежите од нивните тела биле уништени во целост пред да бидат пренесени во средина отпорна на крлежи; спецификација на третманот: /underwent treatment to ensure that all ticks on them were destroyed before they were moved to the tick-proofed surroundings; specification of the treatment: .....:]				
( <sup>3</sup> )или /or	[по престојот од 14 дена во средина отпорна на крлежи, подлежеле на компетитивен ELISA тест за антитела на Crimean-Congo хеморагична треска и сите ноеви ја напуштиле изолацијата со негативен резултат /after spending 14 days in tick-proofed surroundings, underwent the competitive ELISA test for antibodies to Crimean-Congo haemorrhagic fever and all ratites leaving isolation tested negative;]				
II.1.9	се прегледани на денот на издавање на овој сертификат и не покажале никакви клинички знаци или основано сомневање на некое заболување; /have been examined at the date of issue of this certificate and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease;				
II.1.10	немале контакт со ноеви кои не се во согласност со условите пропишани во овој сертификат или со други птици за време на периодот споменат во II.1.6 /during the period mentioned in II.1.6 have had no contact with ratites not complying with the requirements laid down in this certificate or with other birds.				
II.2.	<b>Дополнителни гаранции</b> <b>/Additional guarantees</b>				
	Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, исто така потврдувам дека: /I, the undersigned official veterinarian, further certify that:				
[II.2.1	кога пратката е наменета за Република Северна Македонија чија состојба е утврдена согласно прописите од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни Член 15(2) од Директивата 2009/158/ЕЗ, ноевите опишани во сертификатот: /where the consignment is intended for a Member State the status of which has been established pursuant to in national veterinary legislation or Article 15(2) of Directive 2009/158/EC, the ratites described in this certificate:				
(a)	не се вакцинирани против Њукастелска болест /have not been vaccinated against Newcastle disease;				
(b)	биле држени во изолација во времетраење од 14 дена пред испораката, во објект под надзор на официјален ветеринар. Во врска со ова, ноевите или други птици во одгледувалиштето, не биле вакцинирани против Њукастелска болест во текот на 21 ден пред испораката и ниту една птица која не била наменета за испорака не е внесена во одгледувалиштето или карантинската станица /were kept in isolation for 14 days before consignment at an establishment under the supervision of an official veterinarian. In this connection no ratites and other poultry at the establishment were vaccinated against Newcastle disease during the 21 days preceding consignment and no bird which was not intended for consignment entered during that time;				
(c)	подлежала на серолошки испитувања за присуство на антитела против Њукастелска болест, 14 дена пред испораката и испитувањата покажале негативен резултат; /underwent a serological examination for the presence of Newcastle disease antibodies in the 14 days preceding consignment and tested negative;]				
( <sup>6</sup> ) [II.2.1	обезбедени се следните дополнителни гаранции поставени од страна на Република Северна Македонија согласно Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење кои се еквивалентни член 16 и /или 17 на Директивата 2009/158/ЕЗ /the following additional guarantees laid down by the Member State of destination in accordance with in the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or Articles 16 and/or 17 of Directive 2009/158/EC are provided: .....:]				
( <sup>3</sup> )или/ either	[ноевите за одгледување покажале негативен резултат согласно правилата поставени со Одлуката на Комисијата 2003/644/ЕЗ;] /the breeding ratites have tested negative in accordance with the rules laid down in Commission Decision 2003/644/EC;]				
( <sup>3</sup> ) или /or	[ноевите кои несут (производните ноеви одгледувачи за производство на конзумни јајца) покажале негативен резултат согласно правилата поставени со националните прописи од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на Одлуката на Комисијата 2004/235/ЕЗ /the laying hens (productive ratites reared with a view to producing eggs for consumption) have tested negative in accordance with the rules laid down in national veterinary legislation or Commission Decision 2004/235/EC.]				
( <sup>10</sup> ) [II.2.2	ноевите за приплод или производните ноеви опишани во овој сертификат кои биле испитани и тестирани во согласност со .....или точка 8 од Оддел I од Анекс III од Регулативата (ЕК) Бр 798/2008.] /the breeding or productive ratites described in this certificate have been examined and tested in accordance with..... or equivalent point 8 of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 798/2008.]				
( <sup>6</sup> ) II.3	<b>Дополнителни здравствени услови за земјите кои не се слободни од Њукастелска болест</b> <b>/Additional health requirements for countries not free from Newcastle disease</b>				
	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, понатаму потврдувам дека ноевите опфатени со овој сертификат: /I, the undersigned official veterinarian, further certify that the ratites described in this certificate:				
(a)	биле ставени под службен надзор најмалку 21 ден пред извозот, во карантинска станица како што е пропишано во Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на Член 2 од Директивата 2009/158/ЕЗ и одобрена од страна на надлежниот орган /were placed under official surveillance for at least 21 days prior to export in a quarantine station as defined in in the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or Article 2 of Directive 2009/158/EC and approved by the competent authority:  (одобрен број и адреса на објектот /approval number and address of the quarantine station: .....);				
(b)	подлежала на испитување за изолација на вирусот на Њукастелска болест, извршено во официјална лабораторија седум до десет дена после нивниот влез во карантинската станица преку мостри од клоакален брис или фецес од секоја птица при што не е откриен ниту еден изолат на авијарен парамиксовирусен тип 1 со Индекс на Интрацеребрална Патогеност (И.И.Ц.П.) повеќе од 0.4. Добрите резултати се достапни за сите птици од пратката пред да ја напуштата карантинската станица, за извоз во Република Северна Македонија /underwent a virus isolation test for Newcastle disease, carried out in an official laboratory seven to 10 days after their entry into quarantine station on either cloacal swabs or faeces samples from each bird and in which no avian paramyxovirus type 1 isolates with an Intracerebral Pathogenicity Index (I.C.P.I.) of more than 0.4 were found. Favourable results were available from all birds in the consignment before they left the quarantine station for export to the Republic of North Macedonia;				
(c)	потекнуваат од јата во кои надзорот за Њукастелска болест се врши врз основа на план за земање мостри, и истите се со негативен резултат најмалку шест месеци пред самиот извоз /come from flocks in which surveillance for Newcastle disease has been carried out under a statistically based sampling plan which produced negative results for at least six months immediately prior to export.]				
( <sup>6</sup> ) II.4.	<b>Потврда за превозот на животните</b> <b>/Animal transport attestation</b>				
	Јас долу потпишаниот официјален ветеринар, дополнително потврдувам, дека ноевите се транспортирани во сандаци или кафези кои: /I, the undersigned official veterinarian, further certify that the ratites are transported in crates or cages which:				
(a)	содржат исклучиво ноеви од ист вид, категорија или тип што потекнуваат од ист објект /contain only ratites of the same species, category and type coming from the same establishment;				
(b)	носи одобрен број на објектот на потекло /bear the approval number of the establishment of origin;				
(c)	се затворени согласно упатствата на надлежниот орган за да се избегне секаква можност за замена на содржината; /are closed in accordance with the instructions of the competent authority to avoid any possibility of substitution of the contents;				
(d)	покрај горенаведеното, возилата во кои треба да се врши нивниот превоз, се дизајнирани за: /in addition to the vehicles in which they are transported, are designed to:				
(i)	да се спречи испаѓање на екскретите или да се сведе на минимум загуба на перјето во текот на превозот /prevent any excrement escaping and reduce to a minimum any loss of feathers during transport;				
(ii)	да се овозможи визуелен преглед на ноевите /allow visual inspection of the ratites;				

- (iii) да се овозможи чистење и дезинфекција  
/allow cleansing and disinfection;
- (e) се чистени и дезинфицирани, исто како и возилата во кои се транспортираат, пред нивниот утовар согласно упатствата на надлежниот орган  
/have been cleansed and disinfected, as have the vehicles in which they are transported, before loading in accordance with the instructions of the competent authority.

**Забелешки**  
**/Notes**

**Дел I:**  
**/Part I:**

- Рамка I.8: наведете го кодот на областа или името на делот на потекло, доколку е потребно, а ако што е утврдено со Правилникот (7), односно еквивалентната кодот во колона 2 од Дел 1 од Анекс I на Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008  
/Box I.8: provide the code for the zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined under Book of Rules(7) or equivalent code of column 2 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.
- Рамка I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот за расплод или одгледување.  
/Box I.11: Name, address and approval number of breeding and rearing establishment.
- Рамка I.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. Во случај на превоз во контејнери или кутии, вкупниот број на истите и нивните регистрациски броеви и каде што има сериски број на пломбата треба се наведат во Рамката I.23.  
/Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23.
- Рамка I.28 (Категорија): внесете едно од следниве можности: Чиста линија/родители од /родители/други; (Систем за идентификација и Број за Идентификација): Етикетите на врат и микрочиповите мора да го содржат ИСО кодот на државата на потекло; микрочиповите мора да одговараат со ИСО стандардите  
/Box I.28 (Category): select one of the following: Pure line/grandparents/parents/others; (Identification System and Identification Number): Neck-tags and microchips must include the ISO code of the country of origin; microchips must comply with ISO standards.

**Дел II:**  
**/Part II:**

- (1) Под "Ноеви" се подразбираат птици од редот Struthioniformes (Struthionidae, Rheidae, Casuaridae) одгледувани или чувани за приплод или производство  
/Ratitae means birds of the order Struthioniformes (Struthionidae, Rheidae, Casuaridae) reared or kept in captivity for breeding and production.
- (2) код на територијата како што е наведено во Правилникот (7), односно еквивалентната колона 2, Дел 1 од Анексот I на Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008  
/Code of the territory as it appears in Book of Rules(7) or equivalent column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.
- (3) Прецртај го непотребното.  
/Keep as appropriate
- (4) Внесете го името на делот(ите).  
/Insert the name of compartment(s).
- (5) Ова е применливо само за земјите со предзнакот 'I' во колона 5 ('AG') од Правилникот (7), односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I на Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008. Но како и да е ова не важи за ноеви за расплод и производство кои доаѓаат од оддели.  
/This is applicable only to the countries with the entry 'I' in column 5 ('AG') of Book of Rules(7) or equivalent Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008. However, this does not apply to breeding and productive ratites coming from compartments.
- (6) Прецртај ако е непотребно.  
/Keep if appropriate
- (7) Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло.  
/Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin.
- (8) Според Законот за заштита и благосостојба на животните (Службен весник на РСМ бр.113/07) и соодветната Регулација на Советот (ЕЗ) Бр. 1/2005, животните ќе бидат контролирани од страна на надлежниот орган за да се провери дали пратката е погодна да го продолжи патот во Република Северна Македонија. Во случај условите да не се исполнети, животните треба да се растоварат и треба да се превземат понатамошни мерки.  
/Please note that according Low on animal welfare and protection (OG of the RNM No 114/07) as a propriety Council Regulation (EC) No 1/2005 animals will be checked by Republic of North Macedonia ' competent authorities to check if they are fit to continue the journey after entry in to the RN.Macedonia . In the case the requirements are not fulfilled, the animals need to be unloaded and further measures taken.
- (9) За земји или територии со влез "N" во колона 6 од Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) 798/2008, за ноеви за приплод и производство (BPR) ова значи дека во случај на појава на Њукастелска болест како што е дефинирано во Регулацијата (ЕЗ) 798/2008, кодот на земјата или територијата ќе продолжи да се користи, но ова ќе ја исклучи секоја област која е под официјална забрана, од трета земја во однос на Њукастелска болест, на денот на издавање на овој сертификат. For countries or territories with the entry "N" in column 6 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for breeding and productive ratites (BPR) only , this means that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008 then the country code or territory code shell continue to be used but this will exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issue of this certificate.
- (10) Оваа гаранција е потребна за ноевите за приплод или производните ноеви кои доаѓаат од земји, територии и зони во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот влез "X" во низата 5 од Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) 798/2008. /This guarantee is only required for breeding or productive ratites coming from countries, territories and zones with accordance to national veterinary legislation or the the entry "X" in column 5 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.

Овој сертификат важи 10 дена.  
/This certificate is valid for 10 days.

Официјален ветеринар  
/Official veterinarian:

Име (со печатни букви):  
/Name (in capitals):

Квалификации и титула:  
/Qualification and title:

Датум:  
/Date:

Потпис:  
/Signature:

Печат:  
/Stamp: